

Миомектомија, вагинална миомектомија, пликатурација на сакроутерините  
лигаменти по Young

Доц Др Сци Драге Дабески

e-mail: [drdabeski@yahoo.com](mailto:drdabeski@yahoo.com)

1. Најчеста индикација за миомектомија е:
  - а. Бременост
  - б. Желба на пациентката
  - в. Абнормално утерусно крварење
  - г. Профилактички
2. Контраиндикација за миомектомија е:
  - а. Стрес инконтиненција
  - б. Инфертилитет
  - в. Секундарна анемија
  - г. Сарком на матка
3. Најчест тип на миомектомија е:
  - а. Абдоминална
  - б. Вагинална
  - в. Хистероскопска
  - г. Лапароскопска
4. Абдоминалната миомектомија во однос на хистеректомијата се смета како:
  - а. Приоритетна
  - б. Алтернатива
  - в. Задолжителна
  - г. Неодложна
5. Најчеста индикација за абдоминална миомектомија е:
  - а. Миоми над 5-7см
  - б. Бременост
  - в. Желба на пациентката
  - г. Ендометријален карцином

6. Најчеста дијагностичка метода за миом е:
  - а. Компјутеризирана томографија
  - б. Магнетна резонанца
  - в. Лапароскопија
  - г. Ултразвук
7. Најчест ризик од миомектомија е:
  - а. Крварење
  - б. Инфекција
  - в. Атхезии
  - г. Повторување на миомите
8. Ризикот од повторување на миомите после миомектомија е:
  - а. 50% за 3 години
  - б. 50% за 5 години
  - в. 30% за 3 години
  - г. 30% за 5 години
9. Најидеален временски период за миомектомија е:
  - а. Во скреторна фаза на менструален циклус
  - б. Во лутеинска фаза на менструален циклус
  - в. Во пролиферативна фаза на менструален циклус
  - г. Пред менструација
10. Типот на лапаротомија кај абдоминалните миомектомии зависи од:
  - а. Големина на миомот
  - б. Локализација на миомот
  - в. Типот на претходна лапаротомија
  - г. Се горенаведено
11. Најчесто употребуван хируршки конец кај миомектомиите е:
  - а. Викрил
  - б. Моносин
  - в. Свила
  - г. Плеин
12. Крвозагуба во тек на миомектомија мже да се спречи со:
  - а. Tourniquet
  - б. Перманентна лигатура на утерините артерии
  - в. Бониев стегач
  - г. Се горенаведено

13. За отстранување на поголем број миоми преку најмалку инцизии се прави:
- а. Латерална вертикална инцизија на утерус
  - б. Средишна вертикална инцизија на утерус
  - в. Латерална хоризонтална инцизија на утерус
  - г. Средишна хоризонтална инцизија на утерус
14. Традиционално вагиналната миомектомија се користи за:
- а. Интрамурални миоми
  - б. Субсерозни миоми
  - в. Субмукозни миоми
  - г. Се горенаведено
15. Клемувањето на петелката на миомот при вагинална миомектомија треба да биде:
- а. Што е можно повисоко
  - б. Што е можно пониско
  - в. Медијално
  - г. Ништо од горенаведеното
16. При вагинална миомектомија да се избегнува:
- а. Премногу влечење нагоре
  - б. Премногу влечење надолу
  - в. Премногу влечење странично
  - г. Се од горенаведеното
17. Најзначаен елемент на суспензорниот апарат на матката се:
- а. Леваторите на анусот
  - б. Утерините артерии
  - в. Пубичните лигаменти
  - г. Сакроутерините лигаменти
18. Пликатурацијата на сакроутерините лигаменти е превентивна процедура од иден:
- а. Волт пролапс
  - б. Субтотален пролапс
  - в. Тотален пролапс
  - г. Цистоцела
19. Најчеста индикација за пликатурација на сакроутерините лигаменти е:
- а. Цистоцела
  - б. Ректоцела
  - в. Лесен спад на матка

- г. Тежок спад на матка
- 20. Најчеста компликација на пликатурација на сакроутерините лигаменти
  - е:
    - а. Стеноза на уретер
    - б. Стеноза на уретра
    - в. Стеноза на ректум
    - г. Се горенаведено